



НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/21) и член 65-ѓ став 1 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15, 190/16 и 7/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 122/21), Советот на Народната банка на Република Северна Македонија донесе

ОДЛУКА

за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за идентификување системски значајни банки („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 102/22)

1. Во Одлуката за методологијата за идентификување системски значајни банки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 88/21), точката 8 се менува и гласи:

„Покрај квантитативниот пристап од главата II од оваа одлука, Народната банка може да примени и квалитативна супервизорска оцена врз основа на која:

- банката чијашто сумарна оцена е под пресечната точка, може да се идентификува како системски значајна банка;
- банката распоредена во поткатегија на системска значајност согласно со точката 6 став 1 на оваа одлука, може да се распореди во една пониска или повисока поткатегија на системска значајност.“

2. Насловот на главата V се менува и гласи: **„УТВРДУВАЊЕ ЗАШТИТЕН СЛОЈ НА КАПИТАЛОТ ВРЗ ОСНОВА НА КВАЛИТАТИВНАТА СУПЕРВИЗОРСКА ОЦЕНА“.**

3. Точката 9 се менува и гласи:

„Во случаите на примена на квалитативната супервизорска оцена од главата IV од оваа одлука:

- банката од точката 8 став 1 алинеја 1 на оваа одлука се распоредува во најниската поткатегија на системска значајност, определена согласно со главата III од оваа одлука;
- банката од точката 8 став 1 алинеја 2 на оваа одлука се распоредува во соодветната пониска или повисока поткатегија на системска значајност, утврдена со примената на квалитативната супервизорска оцена.“

4. Во точката 10 став 2, по зборовите: „одржува банката“, се додаваат зборовите: „според квантитативниот пристап и според квалитативната супервизорска оцена“.

5. Во точката 12 став 2, зборовите: „точката 8 од оваа одлука“, се заменуваат со зборовите: „точката 8 став 1 алинеја 1 од оваа одлука“.

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

**О бр.02-15/VII-3/2022
26 април 2022 година
Скопје**

**Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-Бежоска**